



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Целовна сметка: №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петок, 26 април 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 34^а

ГОД. II

Цена на овој број е 3.— дин. — Претплата за првото полугодие на 1946 год. дин. 350.— а цена 1946 година 650.— дин. — Редакција: Браникова №. 20. — Телефон 28-838.

222.

На основа чл. 80 ст. 2 Уставот на Федеративна Народна Република Југославија, по предлог на Министерот за градежите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесуе

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ПРОЕКТУЕЊЕ

Член 1

Со цел за изводење проектантски работи на поголем обим се оснива Државниот завод за проектуење, кој работи како привредно претпријатије.

Заводот за проектуење стои под надзор на Министерството за градежите на ФНРЈ, кое му дава задатоци и смерници за работа.

Член 2

Предметот за послуење на Заводот е:

- 1) изработуење студии на идејни, генерални и детални проекти и елаборати за градежни работи на сите врсти;
- 2) учествуење во претходни работи за изработуење проекти;
- 3) технички надзор над градните; и
- 4) давање стручни мислења по разни технички прашања.

Член 3

Потребни парични средства како почетен капитал става на располагање на Заводот Министерот, на финансите на ФНРЈ.

Член 4

Со Заводот управува управник, кого го поставуе Министерот за градежите на ФНРЈ во согласност со Претседникот на Владата на ФНРЈ.

Персоналот на Заводот го поставуе управникот во согласност со Министерот за градежите на ФНРЈ.

Член 5

Поблиски одредби за организација и работа на Заводот ќе пропише Министерот за градежите на ФНРЈ.

Член 6

Оваа Уредба влегуе во сила осмиот ден по објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 април 1946 година

Белград

Претседник на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на градежите,
Влада Зечевич, с. р.

223.

На основа чл. 80 ст. 2 Уставот на Федеративна Народна Република Југославија, по предлог на Министерот за градежите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесуе

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ ДРЖАВНОТО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЈЕ „ОБНОВА“

Член 1

Со цел за изводење големи градежни работи се оснива Државно привредно градежно претпријатије „Обнова“.

Претпријатијето „Обнова“ стои под надзор на Министерството за градежите на ФНРЈ, кое му дава задатоци и смерници за работа.

Член 2

Предмет на послуење на претпријатијето е:

- 1) изводење големи градежни работи;
- 2) набавуење градежен материјал и инсталации за изводење градежни работи.

Член 3

Потребни парични средства како почетен капитал ќе стави на располагање на претпријатијето Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 4

Со претпријатијето управува управник кого го поставуе Министерот за градежите на ФНРЈ во согласност со Претседникот на Владата на ФНРЈ.

Персоналот на претпријатијето го поставуе управникот во согласност со Министерот на градежите на ФНРЈ.

Член 5

Поблиски одредби за организација и работа на претпријатијето ќе пропише Министерот за градежите на ФНРЈ.

Член 6

Оваа Уредба влегуе во сила осмиот ден по објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 април 1946 година

Белград

Претседник на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на градежите,
Влада Зечевич, с. р.

224.

На основа чл. 80 ст. 2 Уставот на Федеративна Народна Република Југославија, по предлог на Министерот на трговијата и снабдуењето на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесуе

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ ДРЖАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЈЕ ЗА НАБАВУЕЊЕ И ПРОДАВАЧКА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА И ВАТРОГАСНИ СПРАВИ „ЈУГОАУТО“

Член 1

Се оснива Државно привредно претпријатије за набавуење и продавачка моторна возила и ватрогасни справи „Југоауто“, со седиштето во Белград.

„Југоауто“ стои под надзор на Министерството за трговијата и снабдуењето кое му дава зајатоци и смерници за работа.

Член 2

Предмет на послуењето на претпријатијето е:

Увезуење, набавуење во земјата, складирање и продавачка на сите врсти моторни возила, нивните резервни делови и гуми, сите врсти алати и справи за оправање како и справи и прибор за гасење пожар.

Член 3

Потребни парични средства како почетен капитал ќе стави на располагање на претпријатијето Министерот за финансии на ФНРЈ.

Член 4

Со претпријатијето управува управник, кого го поставуе Министерот за трговијата и снабдуењето на ФНРЈ во согласност со Претседникот на Владата на ФНРЈ.

Персоналот на претпријатијето го поставуе управникот во согласност со Министерот за трговијата и снабдуењето на ФНРЈ.

Член 5

Поблиски одредби за организацијата и работата на претпријатијето ќе пропише Министерот за трговијата и снабдуењето на ФНРЈ.

Член 6

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 април 1946 година

Белград

Претседник на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трговијата и снабдуењето,

др. Зам. Шарац, с. р.

225.

На основа членот 5 Законот за одземање државјанството на офицерите и подофицерите од бившата југословенска војска, кои не сакаат да се вратат во Татковината, и на припадниците од воените формации кои му служеле на окупаторот и побегнале во иностранство, а во согласност со Министерот на народната одбрана, издавам

РЕШЕЊЕ

ЗА ЗАВРШУЕЊЕТО НА РЕПАТРИАЦИЈАТА ОД НЕМАЧКА И НОРВЕШКА

1) Репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од земјите Немачка

и Норвешка е завршена дури со денот 16 април 1946 година, оти поради транспортните и материјалните тешкотии не можела да биде завршена според предвидениот план и во одредениот рок.

2) Рокот од два месеца по ставот 1) чл. 2 Законот за одземање државјанство на офицерите и подофицерите од бившата југословенската војска ќе започне да тече по истечењето на 8 дена од денот кога нашето дипломатско односно военно претставништво ќе истакне во своите службени простории наредба да е репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од земјите Немачка и Норвешка завршена.

3) Дипломатските односно воените претставништва во Немачка и Норвешка ќе објават на уобичаен начин преку штампата и радиото ден на завршуењето репатриацијата, како и ден од кој тече рокот од два месеца после кој настапуат последици по Законот за одземање државјанството на офицерите и подофицерите од бившата југословенска војска за лицата кои не ќе дадат изјава да се спремни да се вратат во Татковината.

4) Званичната објава за завршуење репатриацијата од Немачка, Шведска, Норвешка и Данска бр. 101 од 11 јануари 1946 година остануе во сила и понатаму доколку се однесуе на репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Шведска и Данска.

Бр. 3725

20 април 1946 година

Белград

Министер на внатрешните работи,

А. Ранкович, с. р.

226.

На основа чл. 1 Уредбата за планска распределба и потрошачка на стоката и точ. II Решењето на Привредниот совет за одредуење предметите кои слагаат под планска распределба и потрошачка од 12 мај 1945 година („Службен лист бр. 32/45“) донесувам

НАРЕДБА

ЗА НАЧИН НА ПРОДАВАЧКА ДЕТСКИ КОНДУРИ СО ЛИЦЕ ОД ЛАКОВАНА КОЖА И СО ГЈОН ОД ГУМА ДО БРОЈ 35

1) Детски кондури чие лице е изработено од лакована кожа а гјонот од гума, до број 35 заклучно, се продават од малопродавачот, без бонови, уз упишуење во легитимацијата за снабдуење односно уз упишуење во домаќинскиот лист за оние лица чие стално место на борањинството е на подлучје на кое не се уведени легитимации за снабдуење.

2) Малопродавачите се должни да водат списоци на продавачката во кои ќе внесуат следни податоци: име и презиме на купувачот-корисникот, место на становањето, улица и број на станот и број на исправата за идентитетот.

3) Секој потрошувач има право за себе да купи еден чист такви кондури.

4) Продавачката од производителот до малопродавачот ќе се врши по планот на досегашен начин.

5) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 30459

19 април 1946 година

Белград

Министер на трговијата и снабдуењето,

др. Зам. Шарац, с. р.

ОГЛАСНИ ДЕО

СУДСКИ ОГЛАСИ

СКОПСКИ ОКОЛИСКИ СУД — СКОПЈЕ

Конфискација на имотот на Младен Петров

Согласно чл. 15 од Законот за конфискација и неговото аутентично толкуење се објавуе извод од пресудата на Војниот суд при XIII корпусна област — Врање Кр.бр. 33/45 од 14 март 1945 година, која гласи:

Оптужениот Младен Б. Петров, од Скопје, се осудуе, покрај главната казна, на конфискација на целиот имот.

Се канат кредиторите на осудениот да во срок од петнаест дена од објавуењето на оваа објава во „Службениот лист на ФНРЈ“ пријават на овој суд своите барања (потражуења).

Бр. И-42/46. — Од Скопскиот околиски суд, 17 февруари 1946 година, во Скопје. К 3016 1-1

ОКОЛИСКИ СУД ВО ВЕЛЕС

Конфискација на имотот на Васа М. Чингарова

Околискиот суд во Велес, објавуе, да е согласно правоснажната пресуда на Велешкиот околиски суд, кривично дело број 77/46 године од 25 февруари 1946 година извршил конфискација на целокупниот имот на осудената Васа М. Чингарова од Велес.

Се канат сите веровници на осудената као и трети лица да во срок од петнаест дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават своите барања при овој суд.

Исто така се кани и фамилијата на осудената да се во истиот срок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издржка.

И. бр. 21/46. — Од Околискиот суд во Велес, 2 февруари 1946 година. К 3106 1-1

Конфискација на имотот на Панче Гј. Делов

Околискиот суд во Велес објавуе да ја согласно правоснажната пресуда на Скопскиот Окружен суд бр. 21/46 изврши конфискацијата на целокупниот имот на осудениот народен непријател Панче Гј. Делов апотекар од Велес.

Се канат сите веровници на осудениот као и трети лица да во срок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават своите захтеви при овој суд на имотот кој е бил своина на осудениот.

Исто така се кани и фамилијата на осудениот да се во истиот срок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издржка.

И.бр. 10/46. — Од Околискиот суд во Велес, 19 февруари 1946 година. К 2282 1-1

Конфискација на имотот на Димче Т. Фојницалијов

Околискиот суд во Велес објавуе, да је согласно правоснажната пресуда на Окружниот суд во Скопје бр. 21/46 изврши конфискацијата на целокупниот имот на осудениот народен непријател Димче Тод. Фојницалијов од Велес.

Се канат сите веровници на осудениот као и трети лица да во срок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават своите захтеви при овој суд на имотот кој е бил своина на осудениот.

Исто така се кани и фамилијата на осудениот да се во истиот срок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издржка.

И.бр. 11/46. — Од Околискиот суд во Велес, 1 февруари 1946 година. К 2283 1-1

KOTARSKI SUD U OSIJEKU

Konfiskacija imovine Ramić Franje

Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuto postupak za izvršenje konfiskacije imovine odbjeglog Ramić Franje iz Osijeka, Divaldova ul. 82.

Pozivaju se vjerovnici odbjegloga, da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

V. R-1884/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 3. siječnja 1946. К 2731 1-1

СРЕСКИ СУД У СУБОТИЦИ

Конфискација имовине Јесенски Ернеста

Срески суд одредио је спровођење конфискације на покретну и непокретну имовину бившег апотекара из Бајмока Јесенски Ернеста, те позива повериоце именованог да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду.

Бр. Вп. 1920/45. — Од Среског суда у Суботици, 12 јануара 1946 године. К 2290 1-1

Конфискација имовине радионице металне и браварске робе „Метеор“

Срески суд одредио је спровођење конфискације на целокупну имовину радионице металне и браварске робе „Метеор“ из Суботице, Бајски пут бр. 10, те позива повериоце поменуте радионице да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду.

Бр. Вп. 1724/45. — Од Среског суда у Суботици, 12 јануара 1946 године. К 2295 1-1

Конфискација имовине фабрике електричних стројева „Север“ д. д.

Срески суд одредио је спровођење конфискације на имовину фабрике електричних стројева „Север“ д. д. из Суботице, Микићев пут бр. 8, те позива повериоце поменуте фабрике да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду.

Бр. Вп. 1725/45. — Од Среског суда у Суботици, 12 јануара 1946 године. К 2294 1-1

Конфискација имовине творнице теста „Легар и Палфи“

Срески суд одредио је спровођење конфискације на 60% имовине творнице теста „Легар и Палфи“ из Суботице, Сомборски пут бр. 29, те позива повериоце поменуте фабрике да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду.

Б. Вп. 1726/45. — Од Среског суда у Суботици, 14 јануара 1946 године. К 2293 1-1

Конфискација имовине фабрике „Ханџа“

Срески суд одредио је спровођење конфискације на имовине фабрике „Ханџа“ Суботица Тук Угарнице, те позива повериоце поменуте фабрике да у

року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду.

Бр. Шп. 1727/45. — Од Среског суда у Суботици, 14 јануара 1946 године. К 2292 1-1

Конфискација имовине фабрике чарапа „Фако“ д. д.

Срески суд одредио је спровођење конфискације имовине фабрике чарапа „Фако“ д. д. у Суботици, Ослобођење ул. бр. 85-87, те позива повериоце поменуте фабрике да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду.

Бр. Вп. 1728/45. — Од Среског суда у Суботици, 14 јануара 1946 године. К 2291 1-1

Конфискација имовине Тербеш Беле и других

Срески суд у Суботици, одредио је спровођење конфискације на имовину Тербеш Беле, цигелара из Суботице под Вп. бр. 522/46, Сабо Шипош Мирка, реченара из Суботице под Вп.бр. 551/46, и супруге Вебер Лајче домаћице из Суботице под Вп.бр. 577/46, те позива повериоце именованих да у року петнаест дана пријаве своја потраживања овоме суду.

Вп. 522/46. — Од Среског суда у Суботици. К 3050 1-1

СРЕСКИ СУД У СОМБОРУ

Конфискација имовине Светислава Бранкова

У вези конфискације имовине народног непријатеља Бранков Светислава, чиновника из Сомбора, Чо.полњанска ул., позивају се сва лица која имају каква потраживања према именованом, да иста пријаве овоме суду најкасније у року од петнаест дана од објављивања овог огласа у „Службеном листу“.

По истеку поменутог рока, суд ће донети одлуку о преносу конфисковане имовине на Државни Ерар ФНРЈ, а касније евентуално поднете пријаве неће се узети у обзир.

Посл. бр. 557. — Од Среског суда у Сомбору, 6 децембра 1945 године. К 3024 1-1

Конфискација имовине Горетић Петра и других

У предмету конфискације имовине народних непријатеља: Горетић Петра зв. „вештац“, Цида Антуна, Мереи Стевана, Киш Стевана, Риц Јосифа, Балог Михајла, Балог Маргите рођ. Фулерер и Угри Ладислава, свих из Сомбора, позивају се сва лица која имају каква потраживања према именованима, да иста пријаве овоме суду најкасније у року од петнаест дана од објаве овог огласа.

Кфц.бр. 546-562/45. — Од Среског суда у Сомбору, 15 децембра 1945 године. К 3025 1-1

СРЕСКИ СУД У НОВОМ САДУ

Конфискација имовине Паланкан Стевана

Срески суд одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Паланкан Стевана из Новог Сада, те с тога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Посл.бр. Вп. 1325/45. — Од Среског суда у Новом Саду. К 2916 1-1

Конфискација имовине Биршви Пал

Срески суд наредио је конфискацију покретне и непокретне имовине Биршви Пал, из Новог Сада, те с тога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Посл. бр. Вп. 1287/45. — Од Среског суда у Новом Саду. К 2915 1-1

Конфискација имовине Заплетар Андрије

Срески суд одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Заплетар Андрије, из Новог Сада, те с тога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Посл. бр. Вп. 1309/45. — Од Среског суда у Новом Саду. К 2914 1-1

Конфискација имовине Алагић Розалије

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Алагић Розалије из Новог Сада, те с тога позива повериоце да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања

Вп. 434/1946. — Од Среског суда у Новом Саду, 9 марта 1946 године. К 3438 1-1

Конфискација имовине Лабински Игор

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Лабински Игор и жене Александре те с тога позива повериоце да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања.

Вп. 421/1946. — Од Среског суда у Новом Саду, 9 марта 1946 године. К 3439 1-1

Конфискација имовине Трупел Беле

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Трупел Беле из Новог Сада, те позива повериоце да у року од петнаест дана овоме суду пријаве своја потраживања.

Бр. Вп. 768/1946. — Од Среског суда у Новом Саду, 5 марта 1946 године. К 3441 1-1

Конфискација имовине Скичак Карла

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Скичак Карла и жене рођ. Хајчулк Вере, те позива повериоце да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања.

Бр. Вп. 456/1946-5. — Од Среског суда у Новом Саду, 5 марта 1946 године. К 34442 1-1

Конфискација имовине Волкорез Николе

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Волкорез Николе из Новог Сада, те позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања.

Бр. Вп. 441/1946-7. — Од Среског суда у Новом Саду, 6 марта 1946 године. К 3443 1-1

Конфискација имовине Ференци Фрање

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Ференци Фрање из Новог Сада, те позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Посл. бр. Вп. 1339/45. — Од Среског суда у Новом Саду. К 2913 1-1

Конфискација имовине Боде Лајоша

Срески суд у Новом Саду одредио је конфискацију покретне и непокретне имовине Боде (Беде) Лајоша из Новог Сада, те с тога позива повериоце, да у року од петнаест дан пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Бр. Вп. 644/46. — Од Среског суда у Новом Саду, 12 марта 1946 године. К 3463 1-1

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ПРОКУПАЧКОГ**Конфискација имовине Цветка Ивановића и других**

Решењем овог суда решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине народних непријатеља и то: Цветка Ивановића, из Баботинца, Спире Вучковића, из Беле Воде, Љубе Вранића, из Гојиновца, Драгољуба Петровића, из Д. Речице, Мирка Стевића, из Д. Речице, Владимира Станојевића, из Д. Речице, Раденка Марковића, из Г. Речице, Милсе Младеновића, из Рељинца, Живадина Мирковића и Цветка из Рељинца, Драгутина Младеновића, из Рељинца, Лазића Милорада, из Рељинца, Лукића Петра, из Рељинца, Милана Јоксимовића, из Концелја, Радомира Бошковића, из Г. Бејашнице, Радоње Андрића, из Ргаје, Михата Вулићевића, из Ргаје, Владимира Мрдаковића, из Ргаје, Николе Јакшића, из Бресничиха, Димитрија Ђурковића, из Бресничиха, Тихомира Димитријевића, из Бресничиха, Сибина Васковића, из Бресничиха и Витомира Величковића, из Бресничиха.

Овим огласом се позивају сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања у противном сносиће законске последице.

Кфп. бр. 94/46. — Од Среског суда Среза прокупачког у Прокупљу, 29 јануара 1946 године.

К 2516 1-1

СРЕСКИ СУД У ЈАГОДИНИ**Конфискација имовине Христифора Тасића**

Код Среског суда у Јагодини спроводи се поступак конфискације ливнице Христифора Тасића, казације из Јагодини

Позивају се повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овога огласа пријаве своја потраживања Среском суду у Јагодини.

Кфп. бр. 56/45. — Од Среског суда у Јагодини, 17 децембра 1945 године.

К 3027 1-1

СРЕСКИ СУД У УЖИЦУ**Конфискација имовине Емилије Трифуновић**

По предмету конфискације имовине Емилије Трифуновић, из Ужица, овим се позивају повериоци, ако би их имало, да у року од петнаест дана пријаве код овога суда своја потраживања, јер се над њеном имовином спроводи конфискација у корист државе

Кфп. бр. 2100/46. — Од Среског суда у Ужицу, 1 марта 1946 године.

К 3091 1-1

СРЕСКИ СУД У ПИРОТУ**Конфискација имовине Божидара И. Ђирића**

Срески суд у Пироту извршиће конфискацију имовине пок. Божидара Д. Ђирића бив. из Паклештице.

Позивају се повериоци да у року од петнаест дана поднесу суду своја потраживања.

Посл. бр. 34/46. — Од Среског суда у Пироту, 25 јануара 1946 године.

К 3035 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ**Ликвидација пожаревачког трговачког а. д.****„Онамаг“ — Пожаревац**

Окружни суд у Пожаревцу овим објављује, да је својим закључком Фи. бр. 70/46 уписана у судски регистар ликвидација Пожаревачког трговачког а. д. „Онамаг“ из Пожаревца под бр. 8 судског регистра.

За чланове Ликвидационог одбора уписани су: Брана Стојановић-Јанко, Мита Обрадовић, Бора Симоновић, Жарко Милосављевић, Петар Петровић, Аврам Алмузлиновић и Драгољуб Лекић, сви из Пожаревца и то тако да ће ликвидатори потписивати

фирму са додатком „у ликвидацији“ колективно по 2 члана Ликвидационог одбора.

Овим се позивају повериоци да у року од 6 месеци пријаве своја потраживања друштву.

Посл. Фи. бр. 70/46. — Од Окружног суда у Пожаревцу, 11 априла 1946 године.

3106 1-3

Промене у Пожаревачком трговачком а. д. „Онамаг“

На основу члана 15 Закона о акционарским друштвима и § 5 Трговачког закона овим објављујемо:

1) да је Жарко Милосављевић, досадашњи друштвени прокуриса, одлуком ванредног збора акционара одржаног 24 марта 1946 године изабран за члана Управног одбора, те да ће он у томе својству, а у смислу члана 3 друштвених правила, потписивати друштвену фирму;

2) да се опозива дата прокура Жарку Милосављевићу, досадашњем друштвеном прокурису, пошто је постао члан Управног одбора и

3) да је Трифун Марковић престао бити члан и претседник Управног одбора, као и главни директор Друштва, а услед одласка у Београд на другу дужност, те да се угасило његово право потписивања друштвене фирме.

Пожаревац, 10 априла 1946 године.

Примам се за члана Управног одбора и признајем престанак прокуре,

Жарко Милосављевић

Пожаревачко трговачко а. д. „Онамаг“

Б. Стојановић

Б. Ј. Симоновић

Да су: Боривоје Симоновић, Брана Стојановић и Жарко Милосављевић из Пожаревца, као претставници Пожаревачког трговачког а. д. „Онамаг“ из Пожаревца, који су овоме суду лично познати, овај оглас суду на потврду поднели и у свему за свој признали, Окружни суд у Пожаревцу, по наплати таксе из тар. бр. 19, 29, 30, 31 и 37 Закона о судским таксама тврди Окружни суд у Пожаревцу.

Фи. бр. 71/46 — Од Окружног суда у Пожаревцу, 11 априла 1946 године.

3104 1-1

ОКРУЖНИ СУД У САРАЈЕВУ**Право прокуре**

У трговачки регистар за друштвене твртке Окружног суда у Сарајеву уписује се данас код т.т. „Дионишке пиваре Сарајево“ слиједеће:

Брише се прокура подјелена Франи Вагнеру, те овлашћење на потписивање подјелено Хамдији Узуну.

Надаље брише се Омер Брачковић и др. Павло Варда.

Фи. 61/1908/252. — Од Окружног суда у Сарајеву, 25 марта 1946 године.

12400 1-1

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ**ЛИКВИДАЦИЈА ПОЖАРЕВАЧКОГ ТРГОВАЧКОГ****А. Д. „ОНАМАГ“ — ПОЖАРЕВАЦ**

По одлуци ванредног збора акционара од 24 марта 1946 године и одлуке Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ, бр. 22474 од 1 априла 1946 године, Пожаревачко трговачко а. д. „Онамаг“ из Пожаревца, ступило је у ликвидацију, те позива све своје дужнике да своја дуговања друштву што пре измире, а повериоце, да у смислу постојећих законских наређења, најдуже у року од 6 месеца од дана треће објаве овог позива, пријаве друштву своја потраживања.

У Пожаревцу, 11 априла 1946 године.

3105 1-3

Ликвидациони одбор

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 806150 издана на име Јосиповић (Владимира) Миодрага изгубљена је и оглашава се неважећом. 3111 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 225360 издана на име Шулиц (Адама) Ђуру изгубљена је и оглашава се неважећом. 3110 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 269544, ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ, УВЕРЕЊЕ о одликовању Партизанском звездом III реда бр. 3773 и Орденом за храброст бр. 34386 оглашавам неважећим. — Милош Кончар. 3103 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 323416 оглашавам неважећом. — Лазар Радиша. 3103а 1-1

ЗАЛОЖНИЦУ Шабачке извозне банке бр. 68/41 оглашавам неважећом. — Милоје М. Машин, из Мрђељовца — Шабач. 1219 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 913820 оглашавам неважећом. — Иван Голубић, потпоручник. 3109 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 123694 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Милан Рибича. 3102 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 39183 оглашавам неважећом. — Гузјан Трифун. 1729 1-1

ОБЈАВУ о цивилној мобилизацији издану од Министарства здравља Србије оглашавам неважећом. — Маг. фармације Станиша Стевановић. 1569 1-1

ПОТВРДУ о мобилизацији, издану од Врховног штаба НОВ и ПОЈ оглашавам неважећом. — Маг. фармације Станиша Стевановић. 1570 1-1

КОМИСИЈСКО УВЕРЕЊЕ Војне болнице оглашавам неважећим. — Милутиновић Спасоје, Његошева 16. 1584 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — Рајић Радисав. 1696 1-1

ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ и УВЕРЕЊЕ о демобилизацији оглашавам неважећим. — Васић Сретен општина Совљак Уб. 1531 1-1

МИЛИЦИОНАРСКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам неважећом. — Цветковић Миладин, милиционар Трећег рејона. 1135 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 608575 оглашавам неважећом. — Ракиповски Бекиров Рамиза. 1506 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Анте Фрлетић, Београд. 1634 1-1

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Радомир Ђукић. 1619 1-1

ВОЈНУ КАРТУ издату од Војне области за Банат оглашавам неважећом. — Боднар Иван, фабрика стакла, Панчево. 11312 1-1

ВОЈНЕ ИСПРАВЕ бр. 324303 оглашавам неважећим. — Петровић Радоје, Ниш. 11328 1-1

УВЕРЕЊЕ о неспособности бр. 2772 издато од Команде војног подручја оглашавам неважећим. — Миодраг Милосављевић из Јабучја, Крагујевац. 11331 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 734251 оглашавам неважећом. — С. Продријевац, Суботица, Казалиште. 11383 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 419161 и УВЕРЕЊЕ о служби у Југословенској армији Пов. бр. 172 на име Рупник Милана заставника оглашавају се неважећим. 10255 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА издана на име Јевтић Миљка Сокола број 285262 изгубљена је и оглашава се неважећом. 12237 1-1

ВОЈНА ДОКУМЕНТА оглашавам неважећим. — Бошко Миланковић, из Држановца — Прокупље. 11323 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 285453 издана на име Љубомира Михајла Малетића изгубљена је и оглашава се неважећом. 9648 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 543418 издана на име Тирић Мирослава изгубљена је и оглашава се неважећом. 12176 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 734346 оглашавам неважећом Драгаш Радивој, поручник. 40 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 284587 издана на име Савовић Луке Сретена изгубљена је и оглашава се неважећом. 10116 1-1

ОБЈАВА Серија А број 79025 издана на име Игњатовић Животе Михајла изгубљена је и оглашава се неважећом. 10116а 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 214859 и УВЕРЕЊЕ бр. 3148 издате на име Фазлић Суља оглашавају се неважећим. 11859 1-1

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ број 1864/45 издато од Ниже инвалидске комисије на име Франц Јуре оглашава се неважећим. 696 1-1

ОБЈАВА Серија А бр. 79041 издана на име Павковић Пере Тихомира изгубљена је и оглашава се неважећом. 11021 1-1

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 46837 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Драгутин Крмановић. 2698 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 474780 издана на име Малтарић Ђурђа изгубљена је и оглашава се неважећом. 2710 1-1

ВОЈНО УВЕРЕЊЕ о демобилизацији под бројем 14191, СИНДИКАЛНА ЛЕГИТИМАЦИЈА број чланске карте 75939 и ИСПРАВУ од бицикла број књиже 8933 оглашавам неважећим. — Грга Чанчаревић, бравар, Угриновачка број 110, Земун. 801 1-1

ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Команде V дивизије I армије изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Лидија Симончић, Бријанова 9/II. 799 1-1

ЖУТЕ ОБЈАВЕ Серија А број 57348, 57349, 57350, 57352, 57354, 79262, 79267, 79272, 79273, 79274, 79280, 57307, 57308, 79224, 79259, 57313, 57340, 57346. Серија С број 85422, 85429 и 85459 издате од стране Артилериске Хаубичке бригаде из Ниша оглашавају се неважећим. 11408 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 378884 оглашавам неважећом. — Живановић Александар. 817 1-1

ВОЈНУ ИСПРАВУ издату из 8 Црног. Бригаде 3 чете 4 батаљона 11 дивизије оглашавам неважећом. — Ђура Богдановић, село Јункови, срез Топола. 1146 1-1

УВЕРЕЊЕ о демобилизацији оглашавам неважећим. — Пантелић Љ. Стево, Драже Павловића 24/II стан 11. 1330 1-1

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. 39134, УВЕРЕЊЕ о одликовању бр. 34992 изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Небојша Шибих, Београд. 1357 1-1

ВОЈНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам неважећом. — Станковић Милан. 1082 1-1

ПАТЕНТ капетана дуге пловидбе на име Бојан Александра Марока оглашава се неважећим. — Бојан Александар Марок. 10220 3-3

ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО о завршеном IV разреду основне школе у Доњем Љубињу оглашавам неважећим. — Најдан Петровић. 1436 1-1

227.

На основа членот 1 Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката и точ. II Решењето на Привредниот совет за одредување предметите кои спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка од 12 мај 1945 година („Службен лист“ бр. 32/45) издавам

ОБЈАСНУЕЊЕ

ЗА ПРОМЕТ НА ДЕТСКИ КОНДУРИ ДО БР. 26, САНДАЛИ, ВЛЕЧАЛКИ И ОБУВКИ НА КОИ ГОРНИОТ ДЕЛ Е ИЗРАБОТЕН ОД НЕГУМИРАН ТЕКСТИЛ СО ГУМЕН ГЉОН

I.

Под обувка од точ. 4 Решењето бр. 26160 од 24 декември 1945 година се подразбира и онаа обувка со гумен гљон на која горниот дел е изработен од негумиран текстил, при која капната и лубот (на задниот дел) се појакнати со кожа.

II.

Детските кондури до број 26, сандалите и обувката со гљон од гума на кои горниот дел е изработен од негумиран текстил, се продават од производителот до малопродавачот по планот на досегашен начин. Продавачката од малопродавачот до потрошувачот се врши без бонови, ама уз упишување во легитимацијата за снабдување односно уз упишување во домаќинскиот лист за оние лица кои стално борават на подручје на кое не се воведени легитимации за снабдување. Продавачот на мало е должен да води списоци на продавачката во кои внесе следни податоци: име и презиме на купувачот, место на становање, улица и број на станот и број на личната карта или на друга исправа за идентитетот.

Секој потрошувач има право на купувачка по еден чифт од соодветната обувка.

Бр. 30460

19 април 1946 година

Белград

Министер на трговијата и снабдувањето,
др. Заним Шарац, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕТСЕДНИШТВО

на Уставотворната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседникот на Сојузната влада и Министерот на народната одбрана, Маршалот на Југославија Јосипа Броз-Тита, а на основа членот 3 точка 6 Законот за Претседништвото на Уставотворната скупштина

решил и решуе

да се за заслуги во текот на народноослободителната борба и на обновувањето на нашиот порушен сообраќај одликуат

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

ст. водници: Мравље Ј. Станко, Ружиќ Ј. Живан и Томиќ И. Тома;

водници: Стамболија М. Никола, Тртица М. Душан и Видмар Ф. Едуард;

мл. водници: Ребиќ З. Милан и Стевановиќ С. Миодраг;

десетари: Јовановиќ Д. Светислав, Марковиќ Ж. Љубомир и Рајковиќ П. Милисав;

борци: Антиќ Ж. Милоје, Анастасијевиќ А. Бранко, Андрић П. Павле, Антиќ Р. Захарије, Билалагић

О. Рамиз, Бојичиќ О. Малиша, Бреберина Ј. Милић, Цветковиќ Ј. Добримир, Тебић Љ. Миломир, Ђурић С. Живојин, Ђирковиќ Д. Миломир, Дачић Љ. Ђукомир, Дамјанац М. Обрад, Дејановиќ А. Драгољуб, Динић Д. Радомир, Досковиќ, М. Радосав, Ђокиќ В. Милосав, Галетовиќ Ф. Антон, Гашиќ С. Милутин, Илиќ М. Славко, Исифовиќ Р. Хамди, Иванковиќ В. Михајло, Ивановиќ А. Владан, Јакшиќ А. Душан, Јевтовиќ К. Бојо, Јовановиќ М. Миломир, Јовиќ С. Славко, Јосевски С. Сандо, Кнежевиќ Д. Милош, Ковачевиќ Љ. Војин, Кумер П. Адолф, Марковиќ Д. Тодор, Матејиќ Д. Радомир, Михајловиќ Ч. Милорад, Миладиновиќ Д. Адам, Милић Д. Костантин, Миличевиќ Р. Данило, Милисављевиќ Г. Милутин, Милојевиќ М. Божидар, Милојевиќ Д. Жарко, Милошевиќ М. Милош, Миловановиќ А. Милосав, Милисавиќ С. Живоје, Митровиќ М. Милан, Младеновиќ С. Драгутиќ, Младеновиќ М. Петко, Миловановиќ Ј. Душан, Недељковиќ М. Будимир, Петровиќ В. Живоград, Пицгић Н. Милисав, Покрајац О. Рајко, Рајковиќ А. Будимир, Репиќ С. Велимир, Рогоиќ Љ. Славко, Слепчевиќ П. Буро, Смиљковски К. Ристо, Спасиќ А. Милан, Срећковиќ В. Милан, Срећковиќ М. Велисав, Станковиќ М. Богдан, Степановиќ Р. Милош, Стевановиќ Ж. Милијан, Стевановиќ Г. Милорад, Стојановиќ С. Добривоје, Стојановиќ Д. Радомир, Стојковиќ Б. Љубисав, Тодоровиќ С. Љубомир, Тодоровиќ В. Вукашин, Васиљевиќ Ј. Милутин, Величковиќ Б. Љубомир, Величковиќ Љ. Миливоје, Велимировиќ М. Гојко, Влашковиќ Р. Милета, Вукиќ И. Душан, Здравковиќ М. Драгиша, Златковиќ М. Добросав, Живановиќ М. Љубомир, Живиќ С. Бранислав, Живковиќ Ж. Милисав и Живковиќ П. Мрча;

Допушта Јованка.

Бр. 11

18 јануари 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседник,

др. И. Рибар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СРБИЈА

„Службениот гласник на Србија“ во бројот 14 од 6 април 1946 година објавуе:

Уредба за измени и дополнувања Уредбата за регулирање висината на закупината за станови и работни простории на територијата на Народна Република Србија;

Уредба за оснивање на Урбанистичкиот институт;

Уредба за оснивање на Земскиот завод за проектирање и надзор над градењето

Правилник за обликот и големината на штампилите и печатите на властите и установите на Народна Република Србија и назив на власта на нив.

Решење на Земскиот уред за цени за цените на услугите на фотографите на подручјето на Народна Република Србија;

Решење на Земскиот уред за цени за цените на бомбоните на подручјето на Народна Република Србија.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА

„Службен лист на Војводина“ во бројот 13 од 1 април 1946 година објавуе:

Одлука за укинување на досегашниот Отсек за цени во Одделот за трговија и снабдување и формирање на нов Отсек за цени при Претседништвото на ГИОАПВ;

Одлука за бесплатно доделување на дрвото за греење на сиромашните фамилии во Бачка и Банат;

Одлука за управаше со Задужбината на Марија Војнич-Тошиница;

Одлука за укинување Одлуката за оснивање на Социјалистички фонд на ГНОВ;

Одлука за оснивање на Градежното претпријатие на Автономната покраина Војводина;

Одлука за оснивање претпријатието „Каменолом на Автономната покраина Војводина—Раковац“;

Одлука за оснивање претпријатието „Каменолом на Автономна покраина Војводина — Вршац“;

НАРОДНИ НОВИНИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народни новини“, службен лист на Народна Република Хрватска, во бројот 50 од 4 април 1946 година објавуе:

Уредба за оснивање на Земскиот градежен проектан завод на Народна Република Хрватска;

Уредба за оснивање на обласни, окружни и градски градежни претпријатија;

Решение за регулирање цените на стока од приватните лица;

Обвезно Напатствие за надлежноста и начинот на одредување цените за одаји во преносишта.

„Народни новини“, службен лист на Народна Република Хрватска во бројот 51 од 6 април 1946 година објавуе:

Решение за отварање едноразредно основно школо во школскиот центар Мали Михаљевац;

Решение за продавачните цени на големо на лебните житарици, на меливо и трици од царевка;

Напатствие за умот-помељарината за мељење во млиновите на подрачјето на Народна Република Хрватска;

Решение за пресметување на градежните работи, кои се извршуваат по режија;

Одлука за одредување на највисоките превозни трошкови на кјумур;

„Народни новини“, службен лист на Народна Република Хрватска, во бројот 55 од 16 април 1946 година објавуе:

Правилник за обавување на феријална пракса за учениците на трговските академии;

Решение за одредување контингентот на сурова говедска и јачешка кожа за изработување народни кондури;

Решение за производните цени на модели од железо и други метали;

„Народни новини“, службен лист на Народна Република Хрватска, во бројот 56 од 18 април 1946 година објавуе:

Решение за цените на чадорите на занаетско-сериска производачка на подрачјето на ГНУ Загреб;

Решение за височината на наплатувањето за украсување гробови на подрачјето на град Загреб;

Решение за цената на буковиот дрвен кјумур пален во шума;

Решение за производните цени на производи на бочварските занаетчи на подрачјето на Народната Република Хрватска;

Решение за одредување цените во трговиите за ствари (антикваријати);

Обвештување за начинот за клаузуирање сметките кај смалувањето цените по Решението бр. 7403/46;

Обвештување за допуштањето на кумулирањето на пријавите на продавачните цени;

Обвештување за височината на книжарскиот работ.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службен лист на Народна Република Босна и Херцеговина“ во бројот 14 од 3 април 1946 година објавуе:

Правилник за организацијата и работењето на државните занаетски работилници;

Одлука за преименувањето на бројот на судиите и присудителите кај окружните судови;

Напатствие за начинот на застапувањето на Министерството на народното здравје и подрачните надлештва, установи и претпријатија во поглед на заштитата на имотно-правните интереси пред народните судови и други органи на народната власт на Народната Република Босна и Херцеговина;

Решение за отварање школо за глувонечи деца во Сарајево;

Одлука за оснивање и работата на Земското друштво на дентистите и забните техничари во Босна и Херцеговина;

Одлука за оснивање на Градското народно претпријатие за снабдување на градот Сарајево.

ИСПРАВКА

Во Општата Уредба за комитетите на Владата на ФНРЈ, објавена во бр. 32 „Службениот лист на ФНРЈ“ од 19 април 1946 година (издање на македонски јазик), треба да се исправат следните грешки:

Во чл. 4, првиот ред, на место зборот „одредување“ треба да се стави „одредени“.

Во чл. 6, првиот став, реченицата која почнува со зборовите „Комитетот може... итн.“ треба да биде нов став втори.

Во чл. 14, седмиот ред озгора, после зборот „нацрти“ треба да се уметне „на закони“ и на место запирка да се стави точка и запирка.

Во осмиот ред, на истиот член, после зборовите „Сојузната влада“ на место запирката да се стави точка и запирка.

Во чл. 18, третиот ред озгора, на место зборовите „социјалното осигурање“ треба да се стави „социјалната грижа“.

Во чл. 19, првиот ред озгора, после зборовите „е надлежен“ треба да се стават две точки.

Во истиот член, седмиот ред озгора, после зборот „народот“ да се стави точка и запирка.

Во третиот ред оздола, истиот член, после зборот „значаење“ да се стави точка и запирка.

Бр. 250. — Од Комитетот за законодавство и изградба на народната власт, 20 април 1946 година.

СОДРЖАЈ:

	Страна
222. Уредба за оснивање Државниот завод за проектување — — — — —	385
223. Уредба за оснивање Државното градежно претпријатие „Обнова“ — — — — —	385
224. Уредба за оснивање Државното претпријатие за набавување и продавачка моторните возила и ватрогасни справи „Југосут“ — — — — —	386
225. Решение за завршувањето на релатриацијата од Немачка и Норвешка — — — — —	386
226. Наредба за начин на продавачка на детски кондури со лице од лакована кожа и со гјон од гума до број 35 — — — — —	386
227. Објаснување за промет на детски кондури до бр. 26, сандали, влечалки и обувки на кои горниот дел е изработен од негумиран текстил со гјон — — — — —	387